

1.	Наслов на наставниот предмет	ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА			
2.	Код	ОМ-И-86			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Анестезиологија со реанимација			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Шеста /XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф. др. Мирјана Шошолчева *Наставата ја изведуваат сите членови на катедрата по Анестезиологија со реанимација			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Положен испит од Анестезиологија со реанимација			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): <ul style="list-style-type: none"> • Запознавање со основите на интензивната медицина, критичен болен и вештините потребни за нивно третирање и лекување. • Елементи од СБО, продолжено одржување во живот • Студентите се запознаваат со принципите на нега и интензивен третман на критичен болен, како и со вештините кои се користат во интензивна медицина 				
11.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава и практична настава: <ul style="list-style-type: none"> • Интензивна медицина; Организација на единица за интензивна нега; мониторинг на виталните параметри; • Критични состојби како последица на хипооксија • Критични состојби предизвикани од растројства на циркулацијата • Критични состојби предизвикани со нарушување на хомеостазата на телесните течности • Критични состојби и нарушување во свеста • Критични состојби предизвикани од растројства на дигестивниот систем; • Критични состојби предизвикани од траума; • Критични состојби предизвикани од повреда на главата; • Критични состојби при повреда на граден кош • Критични состојби предизвикани од абдоменални итности; • Критични состојби и кардијак арест кај родилки; • Критични состојби при интоксикации, опекотини, термални екстреми, давење, удар од електрична струја; • Артефициелна вентилација, централни венски патишта 				
12.	Методи на учење: Интерактивна настава, демонстрација, практично изведување и добивање вештини, и дискусија со консултации со изведувачите на наставата				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			

15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби, семинари,	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит		мин.-макс.	
		Усмен дел		бодови	15 - 25
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		Семинарска работа бодови	мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество		мин.-макс.	
		Теоретска настава		бодови	10 - 20
		Практична настава		бодови	10 - 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		<p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минмум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p>		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата		
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
1	Членови на Катедрата по	Прирачници за критично болни	Медицински факултет,	2007-20012	

		Анестезиологија , реанимација и интнезивно лекување		УКИМ	
	2	Членови на Катедрата по Анестезиологија , реанимација и интнезивно лекување	Авторизирани предавања		
	Допнителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
22.2	1	Драган Вучович и сор.	Интензивна терапија	Завод за учбенике и наставна средства, Београд	1998